



Статистика на финансиските сметки – квартални состојби, неконсолидирани податоци

Дирекција за статистика
Отсек за статистика на финансиските сметки
април 2025 година




Анализа на финансиските сметки – состојби на крајот на четвртиот квартал од 2024 година, по сектори и инструменти



Финансиски средства и обврски на националната економија

- **Негативната нето финансиска позиција на домашната економија на крајот од 2024 година изнесува 618,6 милијарди денари**, што претставува продлабочување за 36,8 милијарди денари во однос на претходниот квартал. Во однос на крајот на 2023 година НФВ е продлабочена за 85,9 милијарди денари.
- Во однос на релативните показатели, **негативната нето-позиција во четвртиот квартал изнесува 65,2% од БДП***, што претставува влошување за 3,9 п.п. во однос на претходниот квартал. На годишно ниво, негативната нето-позиција е продлабочена за 5,9 п.п.

Вкупни финансиски средства, обврски и нето финансиска вредност - национална економија (% од БДП)




* Податокот за БДП е годишен, извор: Државниот завод за статистика.

** Податоците за финансиските сметки содржат ревизии на податоците за кв. 1 - кв. 3 од 2024 година, како резултат на ревизијата на БДП за 2024 година и ревизиите во примарните статистики.



Финансиски средства и обврски на националната економија


- Анализирано од аспект на секторите, домаќинствата и секторот „странство“ се нето-кредитори и ги финансираат останатите сектори во националната економија (НФД и државата), коишто се нето-должници. Финансискиот сектор и натаму има речиси избалансирана нето финансиска позиција.
- Динамички гледано, на годишна и на квартална основа, продлабочувањето на негативната НФВ како % од БДП, произлегува од влошената позиција на сите сектори, со исклучок на домаќинствата коишто имаат подобрена нето-позиција.



Финансиски средства и обврски на националната економија, по сектори

- На крајот на 2024 година, **вкупните средства на националната економија** изнесуваат 4.288 милијарди денари и остварија квартален раст од 192 милијарди денари или 4,7%, како резултат на порастот на вкупните финансиски средства на сите сектори, а во најголем дел на финансиските друштва, по што следува порастот на вкупните средства на домаќинствата.
- Во однос на последниот квартал од 2023 година, вкупните средства на националната економија бележат пораст од 431 милијарда денари или 11,2%. Нагорната промена е резултат на зголемените средства кај сите сектори, во најголем дел кај финансиските друштва и домаќинствата.

Квартална промена на вкупните средства, по сектори
(милијарди денари)




Годишна промена на вкупните средства,
по сектори
(милијарди денари)



Финансиски средства и обврски на националната економија, по сектори

- На крајот на 2024 година, **вкупните обврски** изнесуваат 4.906 милијарди денари и остварија квартален раст од 228,8 милијарди денари или 4,9%, како резултат на порастот на обврските на сите сектори, а во најголем дел на финансиските друштва.
- Во споредба со последниот квартал од претходната година, вкупните обврски бележат пораст од 516,9 милијарди денари или 11,8%. Раст на вкупните обврски е забележан кај сите сектори, при што најголем придонес во растот имаат финансиските и нефинансиските друштва.

Квартална промена на вкупните обврски, по сектори
(милијарди денари)




Годишна промена на вкупните обврски, по сектори
(милијарди денари)




Финансиски средства и обврски на националната економија, по инструменти

- Анализирano по инструменти, **на страната на средствата** најголем квартален раст е забележан кај готовите пари и депозитите за 82,1 милијарда денари, должничките ХВ за 60,6 милијарди денари, капиталот за 45,9 милијарди денари и кредитите за 17,2 милијарди денари. Намалување има единствено кај останатите побарувања (18,6 милијарди денари).
- Во споредба со крајот на 2023 година, раст е забележан кај сите инструменти, со најголем придонес на порастот на побарувањата врз основа на капиталот од 157,3 милијарди денари, по што следуваат должничките ХВ со 117,9 милијарди денари, кредитите со 77,6 милијарди денари и готовите пари и депозитите со 50,1 милијарда денари.

Квартална промена на вкупните средства, по инструменти
(милијарди денари)



Годишна промена на вкупните средства, по инструменти
(милијарди денари)



Финансиски средства и обврски на националната економија, по инструменти

- **На страната на обврските,** најголем квартален раст е забележан кај готовите пари и депозитите за 94,9 милијарди денари и капиталот за 72,5 милијарди денари, по што следуваат кредитите за 53,7 милијарди денари и должничките ХВ за 12,9 милијарди денари. Намалување е забележано единствено кај останатите обврски (9 милијарди денари).
- Во споредба со крајот на 2023 година, раст бележат сите инструменти, при што најголем придонес имат обврските врз основа на капиталот за 235,3 милијарди денари, кредитите за 117,2 милијарди денари и готовите пари и депозитите за 97,3 милијарди денари

**Квартална промена на вкупните обврски, по инструменти
(милијарди денари)**



**Годишна промена на вкупните обврски, по инструменти
(милијарди денари)**






АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ФИНАНСИСКАТА СМЕТКА ПО СЕКТОРИ




Сектор на нефинансиските друштва (НФД)

- **Нето финансиската вредност** на секторот НФД во четвртиот квартал од 2024 година е негативна и изнесува 1.142 милијарди денари, што претставува квартално продлабочување од 33,5 милијарди денари или 3%. Во однос на крајот од 2023 година, нето финансиската позиција е влошена за 10,6%.
- Анализирано низ релативните показатели, негативната нето финансиска вредност изнесува 120% од БДП, што претставува влошување од 3 п.п. во однос на претходниот квартал.

Финансиски средства и обврски, % од БДП




Нето финансиска вредност на НФД





Сектор на нефинансиските друштва (НФД)

Квартална промена на вкупните средства,
по инструменти
(милијарди денари)



Годишна промена на вкупните средства,
по инструменти
(милијарди денари)



- **Кварталната промена** на вкупните средства е позитивна и изнесува 11,8 милијарди денари, при што најголем раст е забележан кај готовите пари и депозитите (19,7 милијарди денари) и капиталот (12,7 милијарди денари), при забележителен пад на останатите побарувања (17,6 милијарди денари).
- **Во однос на крајот од 2023 година**, вкупните средства на НФД се повисоки за 78 милијарди денари, при што позабележителен раст е остварен кај капиталот (48,6 милијарди денари), кредитите (18,5 милијарди денари) и готовите пари и депозитите (15,2 милијарди денари), додека останатите побарувања бележат намалување (4,7 милијарди денари).



Сектор на нефинансиските друштва (НФД)

Квартална промена на вкупните обврски,
по инструменти
(милијарди денари)



Годишна промена на вкупните обврски,
по инструменти
(милијарди денари)




- **На квартално ниво,** вкупните обврски се зголемени за 45,4 милијарди денари, како резултат на растот на обврските врз основа на кредити (27,2 милијарди денари) и капитал (26,9 милијарди денари). Намалување е забележано кај останатите обврски (8,7 милијарди денари).
- **Во однос на крајот од 2023 година,** вкупните обврски се повисоки за 187,4 милијарди денари, како резултат на порастот на капиталот (110,5 милијарди денари), кредитите (66,4 милијарди денари) и останатите обврски (10,4 милијарди денари).



Долг на секторот на НФД

- Долгот* на НФД во четвртиот квартал од 2024 година изнесува 621,6 милијарди денари, што претставува зголемување во однос на претходниот квартал од 27,2 милијарди денари, главно поради растот на кредитирањето од финансиските друштва, при помал раст на задолжувањето од странство и од нефинансиските друштва.
- Од секторски аспект, НФД речиси подеднакво се задолжуваат од финансискиот сектор (банките) и од странство, додека помал дел отпаѓа на меѓукомпаниското задолжување.

Долг на нефинансиските друштва



Структура на долгот на нефинансиските друштва, по сектори




* Во долгот на НФД и останатите сектори во анализата, влегуваат финансиските инструменти: кредити и должнички хартии од вредност.




Сектор на домаќинствата

- **Позитивната нето-позиција на домаќинствата**, на крајот на 2024 година изнесува 854,9 милијарди денари. На квартална основа е остварен раст од 56,2 милијарди денари или 7%, поради поголемиот раст на финансиските средства за 64 милијарди денари, во споредба со растот на обврските за 7,8 милијарди денари. Во однос на крајот од 2023 година, нето финансиската вредност на домаќинствата бележи раст од 17,4% или 126,5 милијарди денари.
- Во однос на релативните показатели, нето финансиската вредност изнесува 90% од БДП, што претставува квартално подобрување за 5,9 п.п.

Финансиски средства и обврски, % од БДП



Нето финансиска вредност на домаќинствата





Сектор на домаќинствата

Квартална промена на вкупните средства, по инструменти
(милијарди денари)



Годишна промена на вкупните средства,
по инструменти
(милијарди денари)




- **На квартална основа**, вкупните средства на домаќинствата се зголемени за 64 милијарди денари или 5,9%. Гледано по инструменти, растот се должи на зголемувањето кај капиталот (31 милијарда денари), по што следуваат готовите пари и депозитите (28,6 милијарди денари) и побарувањата од пензиските шеми и осигурувањето (3,8 милијарди денари).
- Во споредба со **крајот на 2023 година**, средствата на домаќинствата се повисоки за 150,7 милијарди денари, со најголем придонес на капиталот (77,6 милијарди денари), по кој следуваат готовите пари и депозитите (53,3 милијарди денари) и побарувањата од пензиските шеми и осигурувањето (16,4 милијарди денари).



Сектор на домаќинствата

Квартална промена на вкупните обврски,
по инструменти
(милијарди денари)



Годишна промена на вкупните обврски,
по инструменти
(милијарди денари)




- На страната на обврските, во четвртиот квартал од 2024 година е остварено **квартално** зголемување од 7,8 милијарди денари или 2,8%. Ова е резултат на зголемување на кредитите за 7 милијарди денари и на останатите обврски за 0,8 милијарди денари.
- Во споредба **со крајот на 2023 година**, вкупните обврски пораснаа за 24,3 милијарди денари или 9,2%. Растот произлегува од зголемување на кредитите за 21,6 милијарди денари и на останатите обврски за 2,7 милијарди денари.




Долг на секторот „домаќинства“

- **Долгот на домаќинствата**, на крајот од четвртиот квартал 2024 година, изнесува 267 милијарди денари или 28,1% од БДП, што претставува зголемување во однос на претходниот квартал за 7 милијарди денари.
- Од секторски аспект, задолжувањето на домаќинствата во најголем дел е врз основа на кредитите од банките коишто во структурата на долгот учествуваат со 94%, а помал дел отпаѓаат на задолжувањето од секторот ОФИ и од странство.

Долг на домаќинствата



Структура на долгот на домаќинствата, по сектори






Сектор „држава“

- **Негативната нето финансиска вредност на државата** на крајот од 2024 година изнесува 247,2 милијарди денари, при што е забележано квартално продлабочување од 23 милијарди денари (10,2%). Во однос на крајот на 2023 година, негативната нето финансиска вредност е продлабочена за 25,8 милијарди денари (11,6%).
- Анализирано по потсектори, негативната позиција во најголем дел е резултат на потсекторот „централна власт“, којшто има негативна НФВ од 26,7% од БДП. Негативна позиција од 0,1% од БДП е забележана и кај социјалните фондови, додека локалната власт има позитивна нето финансиска позиција од 0,8% од БДП.

Финансиски средства и обврски, % од БДП




Нето финансиска вредност






Сектор „држава“

Квартална промена на вкупните средства, по инструменти
(милијарди денари)



Годишна промена на вкупните средства, по инструменти
(милијарди денари)



- Во четвртиот квартал од 2024 година, вкупните средства на државата забележаа **квартално** зголемување од 18,1 милијарда денари или 4,9%. Ова во најголем дел е резултат на растот на готовите пари и депозитите за 19,7 милијарди денари, во услови на незначително намалување кај капиталот и останатите побарувања.
- Во однос на крајот на 2023 година, вкупните средства забележаа раст од 45,3 милијарди денари или 13,3%. Зголемување има кај сите инструменти, во најголем дел кај готовите пари и депозитите коишто се зголемени за 23,6 милијарди денари, по кои следат побарувањата врз основа на капиталот од 16,5 милијарди денари.



Сектор „држава“

Квартална промена на вкупните обврски, по инструменти
(милијарди денари)



Годишна промена на вкупните обврски, по инструменти
(милијарди денари)




- На страната на обврските е забележано **квартално** зголемување од 41 милијарда денари или 6,9%. Зголемувањето се должи пред сè на порастот на обврските врз основа на кредити за 28,4 милијарди денари и на обврските врз основа на должнички хартии од вредност за 13 милијарди денари.
- **Во однос на крајот од 2023 година**, вкупните обврски се зголемени за 71 милијарда денари или 12,6%. Ова во најголем дел е резултат на растот на обврските врз основа на кредити за 35,9 милијарди денари и на должничките хартии од вредност за 33,1 милијарда денари.




Сектор „финансиски друштва“ (ФД)

- **Нето финансиската вредност** на финансиските друштва во четвртиот квартал од 2024 година е негативна и изнесува 84,2 милијарди денари, што претставува влошување за 36,5 милијарди денари во однос на претходниот квартал. Во однос на релативните показатели, нето финансиската вредност е 8,9% од БДП, што претставува квартално влошување за 3,8 п.п.
- Анализирано по потсектори, влошената нето финансиска позиција на финансиските друштва е во целост резултат на нето финансиската позиција на банките.

Финансиски средства и обврски, % од БДП



Нето финансиска вредност (% од БДП)





Сектор „финансиски друштва“ (ФД)

Квартална промена на вкупните средства,
по инструменти
(милијарди денари)



Годишна промена на вкупните средства,
по инструменти
(милијарди денари)




- **На квартално ниво**, вкупните средства на финансиските друштва бележат раст од 98,1 милијарда денари, со најголем придонес на должничките хартии од вредност (60,4 милијарди денари), по што следат кредитите (20,1 милијарда денари) и готовите пари и депозитите (14,1 милијарда денари).
- **Во однос на крајот од 2023 година**, вкупните средства се повисоки за 156,9 милијарди денари, со најголем придонес на должничките хартии од вредност (116,9 милијарди денари), кредитите (57,9 милијарди денари) и капиталот (14,6 милијарди денари), при пад на готовите пари и депозитите (41,9 милијарди денари).



Сектор „финансиски друштва“ (ФД)

Квартална промена на вкупните обврски,
по инструменти
(милијарди денари)



Годишна промена на вкупните обврски,
по инструменти
(милијарди денари)




- Вкупните обврски на финансиските друштва бележат **квартален раст** од 134,6 милијарди денари, главно како резултат на зголемените обврски врз основа на готовите пари и депозитите (94,9 милијарди денари) и капитал (45,9 милијарди денари), при намалени обврски врз основа на кредити (8,8 милијарди денари).
- **На годишна основа**, вкупните обврски се повисоки за 234,2 милијарди денари, со најголем придонес на капиталот (125,9 милијарди денари), готовите пари и депозитите (97,3 милијарди денари) и пензиските шеми и осигурувањето (17,3 милијарди денари), при пад на обврските врз основа на кредити (6,7 милијарди денари).




Сектор „странство“

- На крајот на 2024 година, **нето-позицијата на секторот „странство“** е позитивна и изнесува **618,6 милијарди денари**, што претставува раст од 36,8 милијарди денари во однос на претходниот квартал или 6,3%. Промената на позитивната нето-позиција на секторот „странство“ произлегува од значително поголемиот раст на финансиските средства, во однос на финансиските обврски.
- Во однос на релативните показатели, позитивната нето-позиција изнесува 65,2% од БДП, што претставува подобрување за 3,9 п.п. во однос на претходниот квартал.

Финансиски средства и обврски, % од БДП




Нето финансиска вредност на секторот странство





Сектор „странство“

Квартална промена на вкупните средства, по инструменти
(милијарди денари)



Годишна промена на вкупните средства,
по инструменти
(милијарди денари)




➤ Во четвртиот квартал од 2024 година е остварен квартален раст на **вкупните финансиски средства на секторот „странство“** од 57,5 милијарди денари, односно 5% главно како резултат на растот на капиталот за 29,8 милијарди денари и на побарувањата врз основа на кредитите за 22,8 милијарди денари.

➤ **Во однос на крајот на 2023 година** е остварен раст од 149,8 милијарди денари, односно 14,3%, во најголем дел како резултат на порастот на побарувањата врз основа на капиталот (90,5 милијарди денари), кредитите (47,4 милијарди денари) и останатите побарувања (24 милијарди денари), во услови на намалени побарувања врз основа на должничките ХВ за 10,3 милијарди денари.



Сектор „странство“

Квартална промена на вкупните обврски, по инструменти
(милијарди денари)



Годишна промена на вкупните обврски, по инструменти
(милијарди денари)



➤ На страната на **финансиските обврски** е остварен квартален раст од 20,7 милијарди денари, односно 3,7%, во најголем дел како резултат на зголемувањето на обврските врз основа на должничките ХВ за 47,6 милијарди денари, во услови на намалени обврски врз основа на кредитите за 13,7 милијарди денари и на останатите обврски за 11,9 милијарди денари.

➤ На годишно ниво, **во однос на крајот на 2023 година**, е остварен раст од 63,9 милијарди денари, или 12,3%. Порастот на вкупните обврски во најголем дел е одраз на зголемените обврски врз основа на должничките ХВ (74,9 милијарди денари) и на капиталот (12,5 милијарди денари), а намалување е забележано единствено кај обврските врз основа на готовите пари и депозитите за 49,2 милијарди денари.